



ЗА НЕДОСТИГОТ НА ЕТН

Недостигот на државотворна и етно-историска свест е една од главните причини за незавидната положба во која денес се наоѓаат Македонците како народ!

Долговременото влијание на странските пропаганди оставило длабок белег во свеста на нашиот народ!

Пишува:
Александар ДОНСКИ



Извесен број мислечки луѓе кај нас, како еден од "невидливите" виновници за незавидната состојба во која денес се наоѓа Македонија (како етно-географска целина) и Македонците (како етникум), го посочуваат недостигот на државотворна и етно-историска свест кај Македонците. Несомнено е дека ваквите размислувања се сосема на место, а докази за ова има повеќе, почнувајќи од лесното "про-

давање" на туѓите пропаганди на бројни денешни Македонци заради мали лични привилегии, преку нивото на одзивот на мобилизација за време на последната војна овде (која, да потсетам, не се водеше за туѓи територии, туку во прашање беше опстанокот на нашата држава), па сè до несфатливото молчење на голем дел од народот, дури и за прашања кои го засегаат самиот него. (Не само од политичка, туку и од економска природа - да потсетиме само на трагикомичниот "протест" на граѓаните против енормните зголемувања на телефонските импулси, кога и покрај бучните повици од медиумите, пред управната зграда на Телеком се собраа едвај дваесетина пензионери, кои на крај беа послужени и со кафе од страна на вработените во Телеком. Да беше жив Чехов сигурно дека ќе напишеше прекрасен расказ за ова.) Има уште многу вакви примери.

Сличен е и случајот среде Македонците во Егејскиот и Пиринскиот дел, како и во Мала Преспа и Голо Брдо. Сочесни исклучоци, таму не постои масовно артикулирано јавно незадоволство на Македонците против тамошните дискриминаторски режими, како што, на пример, беше јавно искажаното незадоволство на Албанците во Косово или на Србите во Хрватска и сл.

И додека мнозина ја констатираат ваквата бедна состојба на духот, едвај дали некој од мислечките луѓе прави анализа на историските при-



чини кои довеле до неа. Јасно е дека овие причини се различни и ги има од објективен и од субјективен карактер.


Според нашето мислење, пред сите нив, ќе го издвоиме континуираното вековно и тековно дејствување на странските пропаганди среде генерации и генерации на нашиот народ. Ќе направиме краток осврт на секоја од овие пропаганди, а потоа повторно ќе се навратиме на основната тема.

ГРЧКАТА ПРОПАГАНДА

Грчката пропаганда ги убедувала етничките Македонци дека се "Грци по род", кои го "заборавиле својот јазик". Во поново време грчката пропаганда ги детерминира етничките Македонци како "славофони" (етнички недефинирани остатоци од "закарпатските Словени"), чиј јазик е "мешавина меѓу српскиот и бугарскиот". Се разбира дека според грчката пропаганда античките Македонци биле "Грци", со кои денешните "славофони" немаат никаква врска. Сите докази за засебноста на Македонците биле криени,

фалсификувани, запоставувани или уништувани. Дури и секаков помен на македонска т.е. негрчка држава, на територијата на денешната грчка држава, систематски е забршотуван или прикриван. Најнов е случајот со не така одамна откриениот гроб на цар Самуил на територијата на Егејскиот дел на Македонија. Не само што грчката држава се обидува да го скрие овој податок од светската научна јавност, туку таа не покажани ниту најелементарна грижа за овој гроб, па така сега скелетот на последниот голем македонски цар се наоѓа во приватна куќа, а гробот е целосно запуштен, без јавно објавени податоци за сè она што во него било пронајдено. Грчката полиција дури забранува и секаково снимање на овој гроб. Сепак, до јавноста допре податокот дека цар Самуил бил погребан во пурпурна облека т.е. во бојата која била сметана како една од главните царски обележја на античко - македонските цареви. **Ја повикувам македонската Влада јавно да протестира против Грција пред соодветните меѓународни фактори за нецивилизираниот однос на**





О-ИСТОРИСКАТА СВЕЕСТ



оваа држава кон гробот на цар Самуил и да побара пренесување на неговите мошти во Република Македонија!

Ист ваков однос грчката држава има и кон античко-македонското културно наследство, кое или селективно го прикажува пред светот или воопшто не го истражува, како што е случајот со античко-македонското светилиште Дион, чии постари слоеви грчките археолози намерно не ги истражуваат, плашејќи се дека ќе откријат автентична македонска култура, која била сосема различна од грчката. Така, овие археолози ги истражуваа само поновите слоеви во Дион т.е. времето кога дошло до заемна комуникација и прифаќање на дел од хеленската култура во Македонија и обратно. Всушност, на овој проблем јавно укажаа и истакнати американски историчари.

СРПСКАТА И БУГАРСКАТА ПРОПАГАНДА

Српската пропаганда ги убедувала Македонците дека се "Срби по род". Алтерна-

тивно бил користен терминот "Јужносрбијанци". И оваа пропаганда ги криела доказите за засебноста на Македонците, а одделни историски факти биле погрешно прикажувани. На пример, српската пропаганда се повикувала на фактот што цар Душан бил крунисан во Скопје, наводно како "Цар на Србите и Грците". (Интересно е што ваквиот "податок" го учевме и во македонските училишта за време на комунистичка Југославија.) Меѓутоа, во оригиналниот документ од крунисувањето на цар Душан, јасно пишува дека тој бил крунисан како "Македонски цар".

По Втората светска војна оваа пропаганда речиси целосно беше сопрена (со исклучок на незначителни поединечни случаи) и во Србија беше прифатена реалноста за засебноста на македонската нација. Единствен посериозен шовинистички бедем остана Српската православна црква, која е под силно (духовно, а богами и финансиско) влијание на Грчката православна црква. Иако и во СПЦ се јавуваат гласови на разум, тие сепак сè уште се малубројни и невлијателни.

Бугарската пропаганда својата дејност ја фокусира врз етничкото потекло на Македонците. Застапниците на оваа пропаганда (кај нас и во странство) во врска со македонската нација, главно, застапуваат две стојалишта:

1. Македонската нација не постои и Македонците се Бугари. (Најекстремните застапници на ваквото стојалиште дури повикуваат за поделба на Република Македонија меѓу Бугарија и Албанија, а поумерените ја признаваат Република Македонија, но тврдат дека Македонците во неа се Бугари).

2. Македонската нација денес постои, но Македонците имаат бугарски етнички корен, што значи дека Македонците до неодамна биле Бугари (нешто слично како Австријците и Германците).

Гледаме дека кај двете стојалишта заедничко е етничкото (наводно **бугарско**) потекло на денешната македонска нација. Всушност, не постои некоја поголема разлика меѓу овие две стојалишта. Ако се проанализира второто стојалиште ќе се забележи дека тоа претставува само поумерена варијанта на првото, која доколку би станала општоприфатена, несомнено ќе продолжи да еволуира кон првото стојалиште, во смисла: **ако Македонците порано и навистина биле Бугари, зошто да се делиме сега кога цела Европа се обединува? Ајде повторно да си бидеме Бугари и да си се вратиме кон нашите корени.** Тоа ќе биде втората фаза на второто стојалиште - да се пресече автохтониот етнички корен на Македонците, а потоа да се чека да пресушат плодовите (дрво без корен брзо се суши, зарем не?).

И оваа пропаганда е заснована врз бројни фалсификати, како и на еднострани и



неточни презентирања на делови од македонската историја. Во последно време, оваа пропаганда се обидува да ја искористи лошата економска состојба во Република Македонија, па на лесен начин им нуди бугарско државјанство на нашите граѓани, сметајќи дека на тој начин од нив ќе направи "Бугари". Но, овој план се покажа како неуспешен. Иако, многумина граѓани на Република Македонија зедоа бугарско државјанство, на неодамнешниот попис во нашата држава, тие повторно себеси се декларираа како етнички Македонци, а бугарските пасоши ги искористија за свои лични цели.

(продолжува)